



## ВЕЛИГДЕН МЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХОЛАНДИЈА

По светата мисија која ја имаше митрополитот европски г. Горазд пред шест години кога се роди првата Македонска православна црковна општина "Свети Стефан", во северниот град на Холандија - Гронинген, годинава мисијата на митрополитот ја воскресна штотуку возобновената црковна општина со Христовото воскресение - Велигден во срцето на Холандија, градот Утрехт.

По тригодишниот вакуум и неизвесност за опстојување на МПЦО "Св. Стефан" од Гронинген, новата црковна управа од Утрехт, задржувајќи го континуитетот на истата црковна општина, целосно ја исполни празнината за духовно исполнување на Македонците во Холандија со празнувањето на Велигден.

Велигденското празнување почна во црквата "Ст. Антониус" во Утрехт со пригоден поздравен говор на претседателката на МПЦО "Св. Стефан", Соња Гогова-Митриновска, пред околу 500 верници кои дојдоа во Утрехт.

Со осветување на иконите и предметите за богослужење на МПЦО "Св. Стефан" почна Велигденската литургија, со која чиночествуваше митрополитот г. Горазд во сослужение со неговиот помошник Бојан Димитриевски.

## МАКЕДОНСКА АМБАСАДА ВО КАНБЕРА



Министерката за надворешни работи Илинка Митрева им вети на Македонците кои живеат во Австралија дека државата ќе води поголема грижа за нив, но од нив побара помош за соработка.

"Македонија не е богата земја, но толку колку што можеме ќе настојваме да бидеме присутни овде, да испраќаме книги и потребни материјали", изјави министерката Митрева, која официјално ја отвори македонската Амбасада во Канбера, иако нашата држава уште од 2003 година има свој дипломатски претставник во оваа земја. Митрева најави дека постои можност за отворање конзулати во Мелбурн или во Перт, но на почетокот ќе бидат назначени почесни конзули.

## ДУХОВЕН СТОЛБ ЗА ПРИТВОРЕНИТЕ МАКЕДОНЦИ



Делегација на Македонската православна црква и на Македонската заедница во Холандија го посетија Хашкиот трибунал и затворот во Шевенинген, каде се води судски процес против двајцата Македонци, Љубе

Бошкоски и Јохан Тарчуловски.

Митрополитот европски г. Горазд им даде благослов и морална поддршка од Светиклиментовата црква на двајцата притворени Македонци во затворот во Шевенинген. При тоа на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски им предаде писмо од поглаварот на Македонската православна црква, Неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан и лично потпишани книги од Светото писмо (Библијата), како неопходна духовна поддршка да го издржат наметнатиот судски процес, кој се води против нив од страна на Хашкиот трибунал.

## РАЗРЕШУВАЊЕ



Народниот правобранител Иџет Мемети побара РСС да ги смени тројцата штипски судии Павле Василев, Ленче Манева и Добре Илиев, поради несовесно и нестручно работење, кои биле инволвирани во граѓански постапки. Сепак, народниот правобранител

не прецизира дали станува збор за корупција во овие случаи и објасни дека тие немаат доволно инструменти за да бидат утврдени таквите појави, бидејќи за нив биле задолжени други институции во државава.

## ДВЕ САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ



На Скопскиот саем од 10 до 13 мај се одржаа две саемски манифестации - 25. Меѓународен саем на медицинска, дентална и фармацевтска опрема, инструменти, потрошен материјал и лекови - "Медицина 2005" и Меѓународниот саем за убавина "Beauty 2005". На "Медицина 2005" се претставија 50 директни, односно 200 претставништва на фирми од повеќе држави, а на "Beauty 2005", кој се одржува прв пат, се претставија 60 фирми, од кои 18 директни учесници.

## "ВАЛАНДОВО 2005" ПО 21 ПАТ



Во Домот на културата "25 мај" во Валандово почна 21. Фолк фест "Валандово 2005". На првата полуфинална вечер беа исполнети 18 песни, вечерва ќе се интерпретираат уште 18 композиции од истакнати интерпретатори и дебитанти од земјава, како и гости од СиЦГ и од Бугарија. Од дијаспората пристигнаа претставници од Австралија и од Швајцарија. Финалната вечер е на 14 мај, која директно ќе биде пренесувана од МТВ. Во текот на фестивалските денови беа промовирани ЦД на Нино Величковски и монографија за Фестивалот од директорот на фестивалот, Мирче Карамучев.

## ВТОР ГОДИШЕН ПРОЛЕТЕН БАЗАР НА РАКОТВОРБИ ВО СКОПЈЕ



Рачно изработени подароци за пролетните прослави, како свадби, матурски, и пролетни декорации, произведени од повеќе од 70 македонски ракотворци, ќе бидат на продажба на вториот Пролетен базар на ракотворби и креативни занаети, кој се одржува од 12 до 15 мај во трговскиот центар во хотелот "Арка".

Пролетниот базар го отвори претседателот на Советот за култура во Министерството за култура, Ферид Мухиќ, и претседателката на Управниот одбор на Помош за ракотворци и сопруга на норвешкиот амбасадор во Македонија, Норун Вибју. На Саемот учествуваат 18 невладини организации финансирани од ЕКП, чии проекти се поврзани со занаетчиството.